


 FABER



INCLINE

SKOLEKS

MK

Скопје: 02/ 322 75 80, ул. Народен Фронт Б-2, Кавадарци: 043/ 412 551, ул. Шишка Б.Б,
Битола: 047/ 242 885, ул. Прилепска 56, Тетово: 044/ 337 919, ул. Илинденска Б.Б

MK УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

ПОЧИТУВАНИ КОРИСНИЦИ

Ви благодариме што имавте доверба во нас и го избраате нашиот производ, синоним на квалитет и сигурност. Се надеваме дека тој ќе одговара на вашите потреби и барања. Секогашкога имате потреба од нас, не двоумите се, побарајте не. Ние секогашќе бидеме до Вас кога за тоа има потреба за соработка и за понуда на секаков вид на корисни информации од производи на FABER.




Симболот обележан на уредот, или обележан на неговата документација, покажува дека тој уред не смее да се третира како домашен отпад. Наместо тоа тој уред треба да се предаде во најблискиот пункт за рециклирање на електрички и електронски уреди. Уништувањето треба да се изврши во согласност со локалните закони и во согласност со стандардите за животната средина.

Одржување

Филтри за маснотии

чистење на само – потпорните метали филтри за маснотии


- Филтрите мора да се чистат на секои два месеца или почесто ако често се употребуваат и можат да се мијат во машина за садови. Отстранете ги филтрите еден по еден со туркање кон задната страна на аспираторот и повлекување во исто време надолу.
- Внимавајте да не се искриват кога ги миете. Нека се исушат целосно пред да ги ставите повторно.
- Наместете ги повторно и фиксирајте со безбедните навртки кои се дадени (повлечете и завртете).



Филтер со активиран јаглен (верзија со кружење)

Филтерот не се мие и не може да се обнови, и мора да се смени отприлика на секои 4 месеци или почесто ако се користи аспираторот интензивно.

извадете ги филтрите со активен јаглен, како што е покажано (A). Наместете ги новите филтри (B). Вратете ги назад филтри за маснотии.




Осветлување

ЗАМЕНУВАЊЕ НА СВЕТЛОТО

20 W халогенско светло.

- Извадете ги 2 шрафа кои го фиксираат капакот на светлото и повлечете го од аспираторот.
- Извадете ја светилката од држачот.
- Заменете ја со светилката од ист вид, и не заборавајте да проверите дали двете игли се правилно поставени во лежиштето на држачот на светлото
- Наместете го држачот, прицврстете го двета шрафа кои претходно ги извадивте.




ПРЕПОРАКИ И ПРЕДЛОЗИ

⚠ Упатствата за употреба се однесуваат на неколку верзии на овој апарат. Сепак може да најдете описи на посебни карактеристики кои не се однесуваат на овој апарат.

Монтирање

- Произведувачот не презема одговорност за штета направена од неправилна и несоодветна инсталација.
- Минималното безбедно растојание меѓу горната површина на шпоретот и аспираторот е 650 mm (некои модели може да се наместат на пониска висина, проверете ги димензиите на работната површина и монтирање во соодветните поглавја од прирачникот)
- Проверете дали напонот на струјата одговара на онаа која е назначена на плочата која е фиксирана на внатрешната страна на аспираторот.
- За уредите од Клас I, проверете дали електричното снабдување гарантира соодветно заземување
- Поврзете го аспираторот со одводот преку цевка со минимум дијаметар од 120 mm. Патот на одводот мора да биде најкраток колку што е можно
- Не поврзувајте го аспираторот со одводниот дел (цевка) кои носат гасови на согорување (бојлери, камини итн.)
- Ако аспираторот се користи со не-електрични апарати (пр. Апарати на гас), мора да се обезбеди доволно проветрување во просторијата за да се спречи враќање на издувниот гас. Во кујната мора да има прозорец преку кој постојано ќе се врши проветрување.



УПОТРЕБА

- Аспираторот е дизајниран исклучиво за домашна употреба за да се отстранат кујнските мириси.
- Никогаш не употребувајте го за други цели освен за оние за кои е назначен.
- Никогаш не оставяйте голем отворен пламен кога аспираторот работи.
- Прилагодете го интензитетот на пламенот да биде само на дното на тавата и внимавајте да не се движи по страните.
- Длабоките тави со масло мора постојано да ги набљудувате додека ги користите: загреаното масло може лесно да избувне во пламен.
- Не flamбирајте под аспираторот; опасност од пожар.
- Аспираторот не треба да го користат деца или луѓе кои не знаат правилно да го користат, освен ако не се под надзор и не им се даваат соодветни упатства од страна на лица кои се одговорни за безбедноста на истите.
- Децата треба да се надгледуваат да не играат со апаратот..



ОДРЖУВАЊЕ

- Исклучете го апаратот од струја кога ќе вршите било какво одржување.
- Ичиштете и/или заменете ги Филтрите по некој одреден период (опасност од пожар).

Ичиштете го аспираторот со влажна крпа и неутрален течен детергент


Карактеристики Компоненти

реф. Квн. Компоненти на производот

- 1 1 Тело на аспираторот со: Контролни копчиња, Светло, вентилатор, Филтри
- 2 1 Телескопски оџак кој се состои
- 2.1 1 Горен дел
- 2.2 1 Доле дел
- 8 1 Решетка за одвод на воздухот
- 9 1 Редукциона фланша \varnothing 150-120 mm
- 14.1 2 Додатен дел за поврзување на одвод за воздух
- 15 1 Поврзување за одвод на воздухот

Реф. Квт Компоненти за монтирање


- 7.2.1 2 Држачи за фиксирање на горниот дел од оџакот
- 7.3 1 потпорен елемент на поврзувањето на одвод на воздух
- 11 6 Сидни навртувачи
- 12a 6 Шрафтови 4,2 x 44,4
- 12c 6 Шрафтови 2,9 x 6,5
- 12e 2 Шрафтови 2,9 x 9,5



Квт Документација

- 1 Прирачник за упатство

УПОТРЕБА Контролна плоча




Копче	LED Светло	Функција
T1 Брзина	Вклучено	Го вклучува моторот на Брзина 1. Го исклучува моторот.
T2 Брзина	Вклучено	Го вклучува моторот на Брзина 2.
T3 Брзина	Фиксно	Ако се притисне кратко, го вклучува моторот на Брзина 3
L Светло	Трепка	Ако се притисне 2 секунди. Ја активира Брзина 4 со одбојувач прилагоден на 10 минути, по што аспираторот се враќа на претходно прилагодената брзина. Соодветна за готвење со голема миризба.
		Го вклучува и исклучува светлото.

Предупредување: Копчето T1 го исклучува моторот, откако ќе ја помине брзина 1.


ОДВОД НА ВОЗДУХОТ, ВЕРЗИЈА СО КРУЖЕЊЕ

- Направете отвор $\varnothing 125$ мм на полицата која ќе биде позиционирана над аспираторот.
- Ставете ја редукционата фланша **9** на одводот на телото на аспираторот.
- Поврзете ја фланшата на одводот на полицата над аспираторот со флексibilна или цврста цевка $\varnothing 120$ мм.
- Фиксирајте ја цевката во позиција со помош на куки за цевки (не се дадени).
- Фиксирајте ја решетката за одвод **8** на одводот за воздух со кружење со 2 шрафта **12e** ($2,9 \times 9,5$) кои се дадени.
- не заборавјате да ги ставите филтрите со активен јаглен.



ЕЛЕКТРИЧНО ПОВРЗУВАЊЕ


- Поврзете го аспираторот со струја преку приклучок со два пола и да има контактен простор од 3 мм.
- Отстранете ги филтрите за маснотии (видете во делот Одржување) и не заборавајте конекторот од напојувачкиот кабел да биде правилно поставен во приклучокот кој се наоѓа на страната на вентилаторот.



Склопување на оџакот

Горен дел од оџакот




- Малку проширете ги страните на горниот оџак и закачете ги на држачите 7.2.1, и проверете дали се наместени добро.
- Прицврстете ги страните на држачите со 4 навртки 12c ($2,9 \times 9,5$) кои се дадени.
- Не заборавајте одводот на продолжителните делови треба да биде израмнет со одводите на оџакот.




Долен дел од оџакот

- Малку проширете ги страните на оџакот и закачете ги меѓу горниот оџак и сидот, и проверете дали се наместени добро.
- Фиксирајте го долнниот дел странично на куполата со 2 навртки 12c ($2,9 \times 9,5$) кои се дадени.

Димензии



Монтирање




Дупчење на таванот и фиксирање на држачите

Обележување на сидот:

- Повлечете вертикална линија до таванот или горната површина, или на средината на делот каде аспираторот ќе биде инсталлиран.
- Повлечете хоризонтална линија од 650 mm над шпоретот.
- Поставете го држачот **7.2.1** на сидот како што е прикажано за 1-2 mm од таванот или горната граница израмнувајќи го централни засеци со вертикалната референтна линија.
- Обележете го сидот во централните точки на дупките на држачот.
- Поставете го држачот **7.2.1** на сидот како што е прикажано на X mm под првиот носач (X = висината на делот од горниот оцак), прилагодувајќи го центарот со вертикалната линија.
- Обележете го сидот во централните точки на дупките на држачот.
- Обележете референтна точка, како што е покажано на 116 mm од вертикалната референтна точка и на 535mm над хоризонталната референтна линија
- Повторете ја оваа операција од другата страна.
- Издулчете ги дупките со \varnothing 8 mm бургија во централните точки кои се обележани.
- Внесете ги сидните навртувачи **11** во дупките.
- Фиксирајте го долнниот држач **7.2.1** со помош на **12a** (4,2 x 44,4) шрафовите кои се дадени.
- Фиксирајте го горниот држач **7.2.1** и потпорниот елемент за поврзувањето за одвод на воздух **7.3** со **12a** (4,2 x 44,4) шрафовите кои се дадени
- Ставете ги двета шрафа (4,2 x 44,4) кои се дадени во фиксирачките дупки на аспираторот, оставајќи простор од 5-6 mm меѓу сидот и шрафот.

Монтирање на телото на аспираторот


- Пред да го прикачете аспираторот, прицврстете ги двета шрафа **Vr** лоцирани на точките за монтирање на аспираторот.
- Закачете го аспираторот на шрафовите **12a**
- Целосно прицврстете ги шрафовите **12a**.
- Наместете ги шрафовите **Vr** да го нивелирате аспираторот.



Поврзување

СИСТЕМ ЗА ОДВОД НА ВОЗДУХОТ ВЕРЗИЈА СО ЦЕВКИ

- Кога ќе ја инсталирате верзијата со цевки, поврзете го аспираторот со оцакот со помош на флексибилна или цврста цевка \varnothing 150 или 120 mm, избор кој се остава на инсталаторот
- За да го инсталирате \varnothing 120 mm приклучокот за одвод на воздухот, ставете ја фланшата за редуцирање **9** на излезот на аспираторот.
- Фиксирајте ја цевката во позиција, со помош на спојките на цевките (не се дадени).
- Отстранете ги филтрите со активиран јаглен.



ОДВОД НА ВОЗДУХОТ СО КРУЖЕЊЕ

- Ставете го дополнителниот делови странично **14.1** на поврзувањето **15**.
- Ставете го конекторот **15** на потпорниот држач **7.3** и фиксирајте со навртка.
- не заборавајте одводот на продолжителниот делови **14.1** да е хоризонтално и вертикално израмнет со одводите на оцакот.
- Поврзете го поврзувањето на одводот **15** со телото на аспираторот со флексибилна или цврста цевка \varnothing 150 mm, избор кој се остава на монтерот.
- не заборавајте да ги ставите филтрите со активен

